



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 19 декември 1979  
Скопје  
Број 39 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

491.

Врз основа на член 17, став 1 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), а во врска со член 1 од Законот за обврските на Социјалистичка Република Македонија во изградбата на Хидромелиоративниот систем „Стрежево“ („Службен весник на СРМ“ бр. 35/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КРЕДИТНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. — Кредитните средства во износ од 1.000.000 долари наменети, според Договорот за заем — македонски проект за наводнување „Стрежево“, за изработка на три инвестициони програми за развој на земјените и водените ресурси на Скопско Поле, Гевгелиско Поле и Пепелишко Поле, се распределуваат на работните организации и тоа:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Работна организација „Водостопанство-Вардар“ — Скопје                     | 450.000\$;  |
| 2. Работна организација „Водостопанство-Повардарје“ — Гевгелија              | 310.000\$;  |
| 3. Работна организација „Водостопанство-Пепелишко Поле“ — Неготино           | 170.000\$ и |
| 4. Работна организација за проектирање „Водостопанство-Мелиопроект“ — Скопје | 70.000\$.   |

2. Работните организации од точка 1 на оваа одлука, со Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе склучат договор за кредит за користење на средствата под истите услови кои важат за користење на кредитот од Меѓународната банка за обнова и развој.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2245/1  
3 декември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

492.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — СКОПЈЕ ЗА 1979 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на висината и динамиката на користење на средствата за компензација на Железничката транспортна организација

— Скопје за 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/78), во точка 1, износот „120.000,00“ се заменува со износот: „130.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2190/1  
15 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

493.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Работничкиот совет на Работната организација „Македонија-филм“ во Скопје, поради истек на мандатот на:

- Стефан Костовски,
- Кемал Мусли и
- Коста Гацев.

II. За членови на Работничкиот совет на Работната организација „Македонија филм“ во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Даница Трајкова, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
2. Најден Настев, советник на републичкиот секретар за меѓународни односи и
3. Божо Стефановски, стручен соработник во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2110/1  
7 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

494.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за меѓународни односи Васил Панов, вице конзул во генералниот конзулат на СФРЈ во Торонто — Канада.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2111/1  
7 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

495.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за меѓународни односи Наум Начевски, поради заминување на друга должност, сметано од 1. 11. 1979 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2112/1  
7 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

496.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Се разрешува од должност советник на републичкиот секретар за законодавство и организација Никола Коневски, поради заминување на друга должност, сметано од 1. 7. 1979 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2113/1  
7 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

497.

Врз основа на член 3 став 5 од Законот за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74), републичкиот секретар за индустрија донесува

### НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ

1. Во Наредбата за стопански дејности што се сметаат како занаетчиски дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), во делот производство и

поправката на разновидни производи, на крајот се додава: 158 а) поправка на ладилници за моторни возила, 158 б) поправка на таксиметри — тахографи.

2. Во делот градежно занаетчиство на крајот се додава: 177 а) армирачка.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1865/1  
21 ноември 1979 година  
Скопје

Републички секретар  
за индустрија,  
дипл. инж. Љубомир Корунески, с. р.

498.

Врз основа на член 10 од Законот за здравствена заштита на животните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77, 39/77 и 41/78), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### НАРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИТЕ ВО ВРСКА СО ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I  
Во поплавените подрачја задолжително да се закопаат или фрлат во јама — гробница мршите од сите удавени и погивисани домашни животни (животни) и спроведе дезинфекција на превозните средства и алатите што служеле при транспортот и закопувањето на мршите, како и на лицата што ја извршиле оваа работа.

II  
Во сите поплавени земјоделски организации на здружениот труд и населени места во што покус рок да се изврши заштитна вакцинација против антраксот на сите говеда, овци и коњи, до колку не се вакцинирани годинава. Таа мерка ќе се спроведе и над овците што на поплавените терени доаѓаат од летните пасишта.

III  
Во сите поплавени земјоделски организации на здружениот труд и населени места во што покус рок да се изврши заштитна вакцинација против шушкавецот на сите говеда помлади од 6 години до колку не се вакцинирани превентивно годинава.

IV  
Во сите поплавени земјоделски организации на здружениот труд и населени места да се врши третирање против метилавоста, белодробната и желудечно-црвната стронгилоза според упатството на производителот на средствата што ќе се употребуваат против овие паразитни болести.

V  
Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството ќе определи во кои организации на здружениот труд и населени места ќе се спроведат мерките од точка II, III и IV од оваа наредба.

VI  
Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството и ветеринарната организација на здружениот труд во општината, во соработка со санитарната инспекција, здравствениите организации на здружениот труд, комуналните и другите заинтересирани организации на здружениот труд ќе настојуваат за животните да се обезбеди чиста односно хлорирана вода.

## VII

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството и ветеринарната организација на здружениот труд во општината ќе обезбедат брзо откривање на заразни болести кај животните на поплавените подрачја и ќе ги преземаат сите пропишани противепизоотски мерки во случај на појава на заразна болест кај животните

## VIII

Се задолжуваат ветеринарните организации на здружениот труд и ветеринарните служби на земјоделските организации на здружениот труд да обезбедуваат секојдневна здравствена заштита на животните од поплавените земјоделски организации на здружениот труд и населени места.

## IX

Се забранува употреба и продажба на сите прехранбени производи од животинско потекло што биле поплавени. Од тоа се исклучуваат прехранбените производи затворени во непропустлива амбалажа, низ која не навлегла вода и кои се исправни за употреба.

## X

Сите поплавени кланици, млекарници и просектории за чување, продажба, обработка и преработка на месо и млеко односно месни и млечни производи можат да се пуштат во работа само по темелно чистење и дезинфекција и претходно одбрување од општинскиот ветеринарен инспектор.

## XI

По повлекувањето на водата од објектите за сместување на животни, тие треба добро механички да се исчистат и дезинфицираат со хлорна вар или друго погодено дезинфекционо средство.

## XII

Се задолжуваат сите ветеринарни инспектори и ветеринарните стручњаци на ветеринарните станици и ветеринарните служби на земјоделските организации и другите организации на здружениот труд да вршат ветеринарно-просветна дејност меѓу населението во врска со поплавата и опасноста за здравјето на животните, користејќи ги сите начини и средства за таа цел.

## XIII

Евентуалните појави на заразни болести кај животните во поплавените подрачја по најбрз пат да се соопштуваат до Републичката управа за ветеринарна служба.

## XIV

Во рок од 3 дена по завршувањето на вакцинацијата од точките II и III од оваа наредба, ветеринарните организации на здружениот труд и ветеринарните служби на земјоделските и другите организации на здружениот труд се должни да достават извештај до општинскиот ветеринарен инспектор, а во рок од 5 дена по завршувањето на вакцинацијата општинскиот ветеринарен инспектор е должен да достави извештај до Републичката управа за ветеринарна служба.

Податоците за третираните животни од точка IV на оваа наредба ќе се доставуваат месечно со месечните извештаи.

## XV

Оваа наредба влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2085  
21 ноември 1979 година  
Скопје

Заменик републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
инж. **Никола Петровски**, с. р.

## 499.

Врз основа на член 25 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) и член 25 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на XXV-та седница, одржана на 28 септември 1979 година, донесе

## КАЛЕНДАР ЗА УЧЕНИЧКИТЕ ОДМОРИ

## Член 1

Учебната година во основните училишта и во организациите на здружениот труд за средно образование почнува на 1 септември, а завршува на 31 август следната година.

## Член 2

Учебната година во основните училишта и во организациите на здружениот труд за средно образование опфаќа: учебна работна година, зимски и летен училишен распуст.

## Член 3

Наставата во основните училишта и во организациите на здружениот труд за средно образование почнува на 1 септември, а завршува

— за учениците во основните училишта и за учениците во организациите на здружениот труд за средно образование на 10 јуни, освен за учениците од завршната година на организациите на здружен труд за средно образование за кои наставата завршува на 20 мај.

## Член 4

Зимскиот одмор за учениците од основните училишта и учениците од организациите на здружениот труд за средно образование се користи во траење од 15 дена.

## Член 5

Зимскиот одмор за учениците се организира и се користи во времето од 10 јануари до 20 февруари.

## Член 6

Времето за користење на зимскиот одмор на учениците го определува собранието на општината единствено за сите основни училишта и организации на здружен труд за средно образование на своето подрачје.

## Член 7

Летниот распуст на учениците од основните училишта и учениците на организациите на здружениот труд за средно образование трае од 11 јуни до 31 август.

## Член 8

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-97/1  
19 ноември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Републичкиот педагошки совет,  
**Бранко Петровски**, с. р.

## РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

500.

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прими изборните акти од Општинската изборна комисија на град Скопје и Општинската изборна комисија — Кавадарци за избор на делегати во соборите на Собранието на СР Македонија, истите ги разгледа и во смисла на член 68 во врска со член 47 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СР Македонија, на Соборот на општините на Собранието на СРМ го поднесува следниот

## ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ

## ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ГРАД СКОПЈЕ И ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

I. Соборот на општините на Собранието на СР Македонија, на својата седница од 25 септември 1979 година, утврди дека:

а) на професор д-р Васил Гривчев, делегат на изборната единица — град Скопје, му престана мандатот на делегат во Соборот на општините со денот на изборот за судија на Уставниот суд на Југославија поради неспоивост на функцијата судија на Уставниот суд со делегатската функција, и

б) со смртта на делегатот Јанаки Мицев во Соборот на општините останува непополнето едно делегатско место од изборната единица — општина Кавадарци.

II. Врз основа на член 15 и 68, а во врска со член 52 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија распиша дополнителни избори за делегати во Соборот на општините на Собранието на СРМ под број 48-2491 од 8 октомври 1979 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ број 30 од 10 октомври 1979 година.

На заедничката седница на сите три собори на Собранието на град Скопје и на заедничката седница на сите три собори на Собранието на општина Кавадарци, на 27. 11. 1979 година се изврши избор на делегати во Соборот на општините на Собранието на СРМ и тоа за кандидатите чија кандидатура била огласена од Општинската изборна комисија на град Скопје и Општинската изборна комисија — Кавадарци.

III. Со спроведувањето на дополнителните избори за избор на делегати во Соборот на општините на Собранието на СРМ, под грижата на Републичката изборна комисија, раководеа општинските изборни комисији на град Скопје и Кавадарци, именувани од страна на оваа комисија со решение број 49-5 од 6 февруари 1978 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ број 5/78 година.

IV. Резултатите од изборот на делегатите во Соборот на општините на Собранието на СРМ ги утврдија општинските изборни комисији на град Скопје и Кавадарци на начин утврден со член 68, а во врска со членовите 44 и 45 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ.

V. Републичката изборна комисија ги прегледа изборните акти што се однесуваат на изборот на делегатите во овој собор и не најде неправилности што би имале битно влијание на резултатот од изборите.

VI. Резултатот од изборот на делегатите во Соборот на општините на Собранието на СРМ во делегатските единици на град Скопје и општина Кавадарци е следниот:

а) во делегатската единица — град Скопје од 180 делегати во трите собори на Собранието на град Скопје гласале вкупно 120 делегати за кандидатот Борис Атанасовски од Скопје.

Неважечки гласачки ливчиња во оваа изборна единица има 1;

б) во делегатската единица — општина Кавадарци од 127 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале вкупно 84 делегати за кандидатот Милан Камчев од Кавадарци.

Неважечки гласачки ливчиња во оваа изборна единица има 4.

За делегати на Соборот на општините на Собранието на СРМ се избрани:

1) Борис Атанасовски, град Скопје и

2) Милан Камчев, општина Кавадарци, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на град Скопје, односно на Собранието на општина Кавадарци.

VII. На избраните делегати во Соборот на општините на Собранието на СРМ, општинските изборни комисији на град Скопје и Кавадарци, во смисла на член 68 во врска со член 46 од Законот, им издаде уверение дека се избрани за делегати.

VIII. Во прилог кон овој извештај Ви се доставуваат изборните акти кои се однесуваат на изборот на делегатите во Соборот на општините на Собранието на СРМ од делегатските единици град Скопје и општина Кавадарци.

Бр. 24-7  
6 декември 1979 година  
Скопје

## РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар, Претседател  
Данчо Стојчески, с. р. Стојче Поповски, с. р.

Членови:

1. Никола Конески, с. р.
2. м-р Славко Гелевски, с. р.
3. Живко Атанасовски, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

## РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

313.

Врз основа на член 63 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и на самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 27 ноември 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I

Од обврската за уплата на пресметаниот придонес за Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за исплатените лични доходи за месец декември 1979 година се ослободуваат обврзниците од областа на:

1. земјоделското производство,
2. преработката и конзервирањето на овошје и зеленчук,
3. производството на шеќер,
4. производството и облагородувањето на рум,
5. производството на обоени метали,
6. производството на феро-легури,
7. производството на режана граѓа и плочи,
8. производството на финални производи од дрво,
9. производството и преработката на хартија,
10. производството на стакло,
11. производството на текстилна граѓа и ткаенини,
12. производството на готови текстилни производи,
13. производството на железо и челик,
14. производството на хемиски влакна и пластични маси,
15. производството на основни индустриски органски и неоргански хемикалии (додециа — бензол, линиарен алкил бензол, монохлороцентна киселина, хлор, натриум и хидроксид и солна киселина),
16. производството на синтетички детергенти,
17. производството на хемикалии за земјоделството (инсектициди, фунгициди и хербициди),
18. производството на кожни обувки и галантерија,
19. преработката на каучук.

## II

Службата на општественото книговодство ќе се грижи за правилно спроведување на оваа одлука.

## III

За висината на пресметаниот, а неуплатен придонес обврзниците од точка I на оваа одлука должни се писмено да ја известат Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 1146/8

27 ноември 1979 година

Скопје

Претседател,

Еминс Адеми, с. р.

## 314.

Врз основа на член 12 и 14, точка 5 од Законот за избор на делегации и делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 27 ноември 1979 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

### I

Се распишуваат избори за избор на делегат во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, во делегатската единица број 35 Републички завод за унапредување на домаќинството и Републички завод за здравствена заштита, кои избираат, 1 делегат како давател на услугите.

### II

Изборите ќе се одржат во времето од 15 до 25 јануари 1980 година.

## III

Како ден од кој почнуваат да течат роковите на изборните дејствија се определува 1 декември 1979 година.

## IV

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 1146/11

27 ноември 1979 година

Скопје

Претседател,

Еминс Адеми, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

### 315.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 став 1 точка 4 и 9 од Статутот на Заедницата, а согласно член 1 и 17 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје на XIII-та седница одржана на 5. XII. 1979 година, во согласност со собранијата на основните заедници на културата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела, Вода, Чаир и Центар, на предлог на Извршниот одбор, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ СО КОИ СЕ ФОРМИРААТ СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1980 ГОДИНА**

### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје и здружување на ниво на Републичката заедница на културата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката.

### Член 2

Приходите на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје се остваруваат преку основните заедници на културата на општините Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Центар и Чаир и тоа:

1. за развој на културно-уметничкото творештво и дејности од интерес за град Скопје што се здружуваат на ниво на СИЗ на културата на град Скопје, од следните извори и по следните стапки на придонеси:

- придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,80‰;
- придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,90‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,62‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност, по стапка од 2,50‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност, по стапка од 2,50‰.

2. За развој на културно-уметничкото творештво и дејности од општ интерес за Републиката, што се здружуваат на ниво на Републичката заедница на културата, од следните извори и по следните стапки на придонеси:

- придонес од доходот на организациите на здружен труд, по стапка од 0,36‰;
- придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,20‰.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во службеното гласило на Заедницата, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 02-969

5 декември 1979 година

Скопје

Претседател,

**Предраг Кушевски, с. р.****ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО****316.**

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 27. 11. 1979 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА**

## Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1980 година се определува во височина од 7,50% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

- стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — од 2,70% и
- стапка на придонесот за правата од здравствената заштита што Заедницата сама ги утврдува — од 4,80%.

## Член 2

Работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионални дејности, должни се да плаќаат придонес за здравствено осигурување по стапка од 8%.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е основницата утврдена со Одлуката за определување основници за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители („Службен весник на СРМ“, број 5/75).

Доколку со закон или акти на оваа заедница и Републичката заедница основницата за пресметување и плаќање на придонесот е определена во нето износ придонесот за здравственото осигурување се пресметува и плаќа по стапка од 10,75%.

Пресметувањето на стапката според претходниот став се врши во случаите кога личните приходи се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход.

## Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружениот труд (деташирани работници) се определува по стапка во височина од 20% од утврдената основница што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што ѝ претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основница се зема исплатениот просечен нето личен доход во категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основници се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено според претходната година.

## Член 4

Стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува:

а) 0,45% од доходот на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи распоредени во областите од 01—11 од Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76).

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доходот;

б) 0,45% од личниот доход за обврзниците на придонесот распоредени во областите од 12—13 и 14 од Одлуката за единствената класификација на дејностите.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

## Член 5

Придонес за повреда на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,70% од нето основница ќе пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонесот распоредени во областите 12, 13 и 14 од Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, број 14/77).

## Член 6

За пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основница за придонес, се утврдуваат следните основници и тоа:

1. за лицата вработени како неквалификувани работници — 2.280;
2. за лицата вработени како полуквалификувани работници — 2.600;
3. за лицата вработени како квалификувани работници — 3.000;
4. за лицата вработени како висококвалификувани работници — 3.500;
5. за домашните помошнички — 2.500.

Основиците се утврдени во нето износ.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Број 0805-1444/7

27 ноември 1979 година

Тетово

Претседател,

**Ристо Савески, г. р.**

**317.**

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 27. 11. 1979 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ****Член 1**

Важноста на Одлуката за постојаните износи на придонесите на здравственото осигурување на одделни категории осигуреници, бр. 0805-1435/7 од 15. 12. 1978 година („Службен весник на СРМ“, број 1/79) се продолжува и за 1980 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Број 0805-1444/8

27 ноември 1979 година  
Тетово

Претседател,  
Ристо Савески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

**318.**

Врз основа на член 26 став 1 точка 7 од Статутот на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Штип (во натамошниот текст: Основна заедница), Собранието на Основната заедница, на седницата одржана на 23 октомври 1979 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕТО****Член 1**

На инвалидите на трудот и децата инвалиди на осигуреници на кои не им е обезбедено бесплатно сместување и исхрана за времето додека професионалната рехабилитација се врши во друго место (надвор од местото на постојаното живеење), а не може да им се обезбеди постојан превоз од местото на живеењето до местото каде што се врши рехабилитацијата, им припаѓа паушален надоместок.

**Член 2**

Паушалниот надоместок во случаите од член 1 на оваа одлука изнесува 1.400,00 динари месечно.

**Член 3**

Инвалидите на трудот и децата — инвалиди на осигуреници кои живеат надвор од местото каде што се врши рехабилитацијата, а користат превоз, имаат право на надоместок на трошоците за превоз.

Надоместок на трошоците за превоз од претходниот став припаѓа само за деновите поминати на професионална рехабилитација.

**Член 4**

На инвалидите на трудот, на децата — инвалиди на осигуреници од член 3 им припаѓа дел од паушалниот надоместок во висина од 25% од износот утврден во член 2 на оваа одлука.

**Член 5**

На инвалидите на трудот односно децата — инвалиди на осигуреници не им припаѓа паушален надоместок за неоправданите отсуствувања од рехабилитацијата, како и за времето поминато на годишен одмор. Паушален надоместок не припаѓа и за времето поминато на стационарно лекување.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 08-6/7

23 октомври 1979 година

Штип

Претседател,  
д-р Тихомир Милев, с. р.

**319.**

Врз основа на член 26 од Статутот на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Штип (во натамошниот текст: Основна заедница), Собранието на Основната заедница, на седницата одржана на 23 октомври 1979 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ И ДЕЦА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ****Член 1**

Заради создавање и унапредување на услови за вработување на невработени инвалиди на трудот и деца — инвалиди на осигуреници (во натамошниот текст: инвалиди) кои според Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија имаат привремен надоместок, Основната заедница доделува неповратни средства на организациите на здружен труд и другите работни организации.

**Член 2**

Средства од претходниот член може да се доделуваат на организации на здружен труд и други работни организации во рамките на расположливите средства предвидени со финансискиот план на Основната заедница за тековната година.

**Член 3**

Доделување на неоправдани средства се врши врз основа на писмено барање од организации на здружен труд и други работни организации.

Барањето треба да содржи:

— број на инвалидите што ќе бидат вработени на неопределено работно време;

— опис на работите и работните задачи на кои ќе бидат вработени;

— стручна оспособеност што е потребна за работите и работните задачи на кои ќе бидат вработени.

**Член 4**

Приоритет во доделувањето на средства имаат организациите на здружен труд кои ќе вработат повеќе инвалиди.

**Член 5**

Висината на средствата по вработен инвалид може да изнесува најмногу 70.000 динари.

**Член 6**

Доделувањето на средствата според оваа одлука ќе го врши Комисијата на Собранието на Основната заедница.

**Член 7**

За доделување средства се склучува писмен договор помеѓу Основната заедница и организацијата на здружен труд.

Договорот во име на Основната заедница го потпишува секретарот на Заедницата.

**Член 8**

Извршувањето на договорот го следи Стручната служба на Основната заедница.

**Член 9**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-6/6

23 октомври 1979 година

Штип

Претседател,  
д-р Тихомир Милев, с. р.

## Ојласен дел

### РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 9 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Битола, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Битола, со ц.о.

Основна дејност: — подгрупа — 140235:

— да ја утврдува политиката на развојот и управувањето на социјалната заштита;

— да обезбедува средства за финансирање на социјалната заштита и за остварување правата на социјалната заштита утврдени со закон и самоуправните општи акти на Заедницата;

— да учествува во финансирањето на изградбата, адаптацијата и опремувањето на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита во општината;

— да утврдува услови и критериуми за финансирање на дејностите во областа на социјалната заштита и за правата од социјалната заштита;

— да врши и други работи утврдени со закон, општествен договор, самоуправни спогодба, со Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Одговорност во правниот промет: целосна одговорност.

Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Битола ја претставува претседателот на Собранието на Заедницата Живко Димовски.

Законски застапник на Заедницата е секретарот на Заедницата (член 52 од Статутот на Заедницата) — Пиро Ванčov Дораковски.

Границите на овластувањата на законскиот застапник на Заедницата се утврдени во Статутот на Заедницата. Во член 52 став 2 се наведени овластувањата на законскиот застапник на Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 9/79. (358)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 18 од 26. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 11 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската

самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини — Битола со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини — Битола, со ц.о.

Основна дејност: 140219. Дејноста и задачите на Заедницата се определени според член 8 до член 14 од Статутот на Заедницата.

Одговорност во правниот промет: целосна одговорност.

Општинската СИЗ за управување и користење на пасишта и утрини — Битола, ја претставува претседателот на Заедницата Аце Петровски.

Законски застапник на Заедницата е секретарот на стручната служба (според член 43, став 2, алинеја 1 од Статутот на Заедницата) дипл. инженер Александар Неделковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 18/79. (359)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 23 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 16 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Битола, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Битола, со ц.о.

Основна дејност:

— обезбедување материјална основа за извршување на прифатените програми за дејност на организациите на здружен труд во областа на физичката култура чија дејност е од посебен интерес за општината;

— обезбедува реализирање на програмите на спортските организации што се од посебен интерес на општината;

— програмира изградба на нови објекти и реконструкција на постојаните во областа на физичката култура;

— создава услови за развој на масовност во физичката култура;

— врши и други работи утврдени со закон, општествен договор, самоуправни спогодба, со Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Одговорност: целосна одговорност.

Општинската СИЗ на физичката култура — Битола ја претставува претседателот на Собранието на Заедницата — Никола Каранфиловски.

Законски застапник на Заедницата е секретарот на Заедницата (член 6 од Статутот на Заедницата) — Благој Томе Христовски.

Гаранциите на овластувањата на законскиот застапник на Заедницата се утврдени со Статутот на Заедницата. Во член 116 се наведени овластувањата на законскиот застапник на Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 23/79. (360)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 26 од 30. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 19 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската СИЗ на културата — Демир Хисар, со следните податоци: Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Демир Хисар, со ц.о.

Основна дејност: 140233 — самоуправни интересна заедница во областа на културата.

Одговорност во правниот промет: целосна одговорност.

Име на лицата овластени за застапување: Александар Трајковски, претседател на СИЗ, Цветко Котевски, секретар на СИЗ, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 26/79. (361)



Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1484 од 9. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-6-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот — бришењето на Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола“ со Ц.О. с. Ракотинци, Скопско, со следните податоци: Се запишува престанок — бришење на Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола“ со Ц.О. село Ракотинци, Скопско, поради здружување со ООЗТ „Агро Скопје“ — Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ бб, во состав на Земјоделско-индустријскиот комбинат „Скопско Поле“, Н.СОЛ.О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Благоја Стефковски“ бр. 140 — Маџари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1484/1979 година. (353)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1412/78 од 29. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-838-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на поблиската адреса на Центарот за социјална работа, Ц.О. — Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 22, со следните податоци: Се запишува промената на досегашната поблиска адреса која во иднина ќе гласи: Центар за социјална работа — Титов Велес, Ц.О. — Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1412/78 од 29. XI. 1979 година. (354)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 13 од 29. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 6 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование — Демир Хисар, со следните податоци: Основање и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование — Демир Хисар, со ц.о.

Основна дејност: просветна.

Одговорност во правниот промет: целосна одговорност.

Лица овластени за застапување: Костовски Бошко, претседател на СИЗ, и Пејчиновски Александар, секретар на СИЗ, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 13/79. (357)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 27 од 30. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 20 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ на физичката култура — Демир Хисар, со следните податоци: Основање и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Демир Хисар, со ц.о.

Основна дејност: 140234 — самоуправна интересна заедница во областа на физичката култура.

Одговорност: целосна одговорност.

Име на лицата овластени за застапување: Драгутин Михајловски, претседател на СИЗ, и Цветко Котевски, секретар на СИЗ, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 27/79. (362)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 11 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 4 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на вработувањето — Крушево, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница на вработувањето — Крушево, со ц.о.

Основна дејност: 140236 — самоуправна интересна заедница на вработувањето.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ на вработувањето — Крушево, одговара со сите свои средства.

Имиња на лицата овластени за застапување: Константин Ивановски, претседател на Собранието на СИЗ на вработувањето, без ограничување, и Никола Ивановски, секретар на СИЗ на вработувањето — Крушево, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 11/79. (363)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 12 од 1. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 5 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на становањето на општината Крушево, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница на становањето на општината Крушево, со ц.о.

Основна дејност: 140221 — самоуправна интересна заедница за домување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ на становањето на општината Крушево одговара со сите свои средства.

Имиња на лицата овластени за застапување: Живко Талевски, претседател, и Ѓорѓи Стојчески, секретар на СИЗ на становањето на општината Крушево, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 12/79. (364)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 20 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 13 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на вработувањето — Ресен, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница на вработувањето — Ресен, со ц.о.

Основна дејност: 140236 — СИЗ во областа на вработувањето.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата за вработување одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Ламбе Пупалевски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 20/79. (370)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 10 од 29. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за образование и наука — Крушево, со следните податоци: Основање и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница за образование и наука — Крушево, со ц.о.

Основна дејност:

1. да го планира и програмира развојот на образованието и воспитувањето што е во нејзина надлежност во согласност со општествените планови за развој на Општината Крушево;

2. да го планира и програмира развојот на научните дејности во склад со општествените планови за развој на општината;

3. да обезбедува и создава материјални услови за развојот на образованието и научните дејности;

4. уште повеќе да ја развива и афирмира слободната размена на трудот и средствата во областите за кои е формирана, со што почитувајќи ги принципите на заемност и солидарност, работните луѓе од образованието и науката остваруваат еднаква материјална и општествена положба со работните луѓе што се корисници на нивните услуги;

5. натамошно унапредување на самоуправните и општествено-економските односи во образованието и научните дејности врз начелото на доходот;

6. да врши други дејности утврдени со самоуправната спогодба за основање (чл. 4) и Статутот на Заедницата (чл. 9 и 10).

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ за образование и наука одговара со сите свои средства со кои располага.

Имиња на лица овластени за застапување: Дамчески Илија, претседател, без ограничување, и Велјановски Горѓи, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 10/79 година. (365)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 15 од 1. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 8 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на вработувањето со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница на вработувањето — Охрид, со ц. о.

Предмет на работењето: го следи и проучува движењето на вработеноста и вработувањето, дејството на стопанските и другите мерки врз вработеноста и вработувањето, потребите од кадри, професионалната структура на населението и промените во занимањата и за тоа соработува во насочувањето на системот на образованието; учествува во утврдувањето и спроведувањето на политиката на вработувањето и предлага односно презема мерки за решавање на проблемите во областа на вработеноста и вработувањето; на организациите и заедниците им дава помош во обезбедувањето на нивните потреби од кадри; организира и врши посредување при вработувањето на работниците и врши работи кои со сојузен закон ѝ се ставени во надлежност во врска со вработувањето и враќањето на работниците од привремена работа во странство; го утврдува придонесот за вработување во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на општината; на работниците им ги обезбедува правата за време на привремената невработеност утврдени со закон, Самоуправната спогодба за основање и Статутот; обезбедува средства за солидарност и средства за финансирање на Републичката заедница; организира и спроведува професионална ориентација на привремено невработените во согласност со тековните и перспективните потреби за вработување и со други организации, заедници и органи, учествува во спроведувањето на професионалната ориентација на младината; организира и спроведува подготвување на работниците за вработување преку стручно оспособување, преквалификација и на друг начин; води евиденција во областа на трудот утврдена со закон; на лицата што бараат вработување им дава стручна и друга помош во врска со вработувањето и изборот на занимањето; врз основа на плановите за работа и развој на основните организации на здружен труд, утврдува план за вработување во кои се предвидуваат заедничките цели и задачи на вработувањето, мерките и начинот на нивното остварување; учествува во приготвувањето и склучувањето во општествени договори и самоуправни спогодби од областа на вработеноста и вработувањето со други учесници на овие договори и спогодби, го следи нивното спроведување и предлага соодветни мерки; соработува со Заедницата за образование, училиштата и другите образовни институции со цел за усогласување системот на образованието со потребите на стопанството; врши објавување на пријавите за прием на нови работници; соработува во врска со посредувањето со другите заедници за вработување во Републиката.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ на вработувањето одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Василевски Јован-Вани, секретар на Заедницата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 15/1979 година. (366)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 19 од 12. III. 1979 година, на регистарска влошка бр. 12 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование — Охрид, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование — Охрид, ц. о.

Основна дејност: 140231 — СИЗ од областа на образованието.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Зоре Мицкоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 19/1979 година. (367)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 25 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 18 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ за социјална заштита — Охрид, со следните податоци: Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Охрид, ц. о.

Основна дејност: 140235 — СИЗ за социјална заштита.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицата овластени за застапување: Трајан Љатовски, претседател на СИЗ, без ограничување, Николина Котушева, потпретседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 25/1979 година. (368)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 8 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Ресен, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Ресен, со ц. о. Основна дејност: 140221 — СИЗ на станувањето.

СИЗ на станувањето — Ресен во правниот промет со трети лица истапува за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправни спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ на станувањето — Ресен одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Тодор Јанчевски, секретар на СИЗ, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 8/1979 година. (369)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 16 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 9 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен, со ц. о.

Основна дејност: 140235 — СИЗ за социјална заштита.

За обврските во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства — ц. о.

Име на лицето овластено за застапување: Здравко Пецалевски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 16/1979 година. (371)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 17 од 31. I. 1979 година, на регистар-

ска влошка бр. 10 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен, со ц. о.

Основна дејност: 140235 — ги усогласува и утврдува своите планови и програми за развој на дејноста со плановите и програмите на основните организации на здружен труд од материјалното производство и другите самоуправни интересни заедници и општествените планови на општествено-политичките заедници.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Лазаринка Нечовска, секретар на ОСИЗ за општествена заштита на децата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 17/1979 година. (372)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 24 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 17 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — Ресен, со целосна одговорност:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината — Ресен, со ц. о.

Основна дејност: 140291.

Во Општинската заедница за старосно осигурување на земјоделците — Ресен осигурениците и корисниците на пензија здружуваат средства и врз начелата на заемноста и солидарноста и на минатиот труд, во согласност со Законот, ги утврдуваат своите заеднички и поединечни обврски спрема Општинската заедница и заедничките и поединечните права кои ги остваруваат во неа.

За обврските во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Никола Наумовски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 24/79. (373)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 14 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 7 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за вработување — Струга, со следните податоци:

Основање и конституирање на СИЗ за вработување — Струга, со ц. о.

Основна дејност: 140236 — СИЗ од областа на вработеноста и вработувањето, го следи дејството на стопанските и другите мерки врз вработеноста и вработувањето, потребите од кадри, професионалната структура на населението и промената во занимањата и за таа цел соработува во насочувањето на системот на образованието, учествува во утврдувањето и спроведувањето на политиката на вработувањето и предлага односно презема мерки за решавање на проблемите во областа на вработеноста и вработувањето, на организациите и заедниците им дава помош во обезбедувањето на нивните потреби од кадри, организира и врши посредување при вработувањето и врши работи кои со сојузен закон и се ставени во надлежност, во врска со вработувањето и враќањето на работниците од привремена работа во странство го утврдува придонесот за вработувањето, на работниците им обезбедува за време на привремената невработеност материјално обезбедување и други права утврдени со закон, самоуправната спогодба за основање и статутот, обезбедува средства за солидарност и средства за финансирање дејноста на републиката заедница, организира и спроведува професионална ориентација на привремено невработените, во согласност со тековните и перспективните пот-

реби за вработување, со други организации, заедници и органи, учествува во спроведувањето на професионалната ориентација на младината, организира и спроведува подготвување на работниците за вработување преку стручно оспособување, преквалификација на друг начин, води евиденција во областа на трудот, утврдена со закон, на лицата што бараат вработување им дава стручна и друга помош во врска со вработувањето и изборот на занимањата, врз основа на плановите за работа и развојот на ООЗТ, утврдува план за вработување во кој се предвидуваат заедничките цели и задачи на вработувањето, мерките и начинот на нивното остварување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Бранко Даскалоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 14/79. (374)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 21 од 29. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 14 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струга, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струга, со ц. о.

Основна дејност:

— ги усогласува заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните во областа на општествената заштита на децата;

— ја утврдува политиката на развојот и унапредувањето на непосредната детска заштита;

— донесува годишни и повеќегодишни програми за развојот на општествената заштита на децата и се грижи за нивното спроведување;

— обезбедува средства за финансирање на непосредната детска заштита и управува со нив;

— учествува во финансирањето на изградбата, адаптацијата и опремувањето на установите во кои се остваруваат облиците на непосредната детска заштита и се грижи за рамноправен развој на мрежата од подрачјето на општината;

— утврдува единствени стандарди и нормативи за употреба и рационално користење на средствата на општествената заштита на децата;

— го следи и проучува развојот на општествената заштита на децата и презема мерки за унапредување облиците на системот на општествената заштита на децата;

— организира згрижување, подигнување и воспитување на децата од предучилишна возраст;

— организира продолжен дневен престој, како и целодневен престој на учениците од основните училишта;

— организира општествена исхрана на децата од предучилишните установи и од основните училишта;

— организира одмор и рекреација на децата, како и други облици на непосредна детска заштита;

— развива самоуправни односи во областа на општествената заштита на децата;

— ги утврдува облиците и правата во областа на општествената заштита на децата, обемот, условите и постапката за остварување на тие права;

— врши одредени работи од областа на општествената одбрана и општествената самозаштита;

— ги разгледува извештаите, финансиските планови, програмите за работа на организациите на здружен труд од областа на општествената заштита на децата основани на подрачјето на општината, како и утврдува смерници за нивната работа;

— соработува со организациите на здружен труд и месните заедници.

За обврските во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување Илија Кушкоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 21/79. (375)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 22 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 15 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Струга, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Струга, со ц. о.

Основна дејност: 140235 — СИЗ за социјална заштита — Струга:

— ги усогласува заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните во областа на социјалната заштита;

— ги утврдува годишните и повеќегодишните програми за развојот на социјалната заштита;

— организира систематско следење на развојот на социјалната заштита и врши анализа на социјалните појави и проблеми на подрачјето на општината;

— обезбедува средства за финансирање на социјалната заштита и за остварување на правата на граѓаните од обемот на социјалната заштита;

— финансира и учествува во финансирањето на изградбата, адаптацијата, опремувањето, кадровската и материјално-техничката опременост на установите за социјална заштита;

— утврдува критериуми за финансирање на дејностите во областа на социјалната заштита;

— се грижи за организирање и унапредување на социјалната работа во сите области на општествениот живот;

— развива самоуправни односи во областа на социјалната заштита;

— ги утврдува основите и мерилата за распределба на средствата за остварување функцијата на Заедницата;

— обезбедува материјални и други услови за работа и развојот на организациите на здружен труд во областа на социјалната заштита;

— утврдува основи и мерила за стекнување на доходот и формирање цените на услугите за установите за социјална заштита;

— ги утврдува облиците и правата на социјалната заштита, обемот, условите и постапката за остварување на тие права во согласност со законот;

— врши одредени работи од областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— ја организира и се грижи за спроведување на превентивата на социјалната заштита во месните заедници и организации на здружен труд;

— се грижи за остварување на основните права за социјална заштита на граѓаните;

— се грижи за обезбедување посебна заштита на децата без родители и родителска грижа, како и на лицата кои не се во состојба самостојно да се грижат за своите права и интереси;

— обезбедува заштита на стари и изнемоштени лица без средства за живот, лица со негативно поведење и др.;

— ги разгледува извештаите, финансиските планови, програмите за работа на ОЗТ од областа на социјалната заштита основани за подрачјето на општината;

— соработува со ОЗТ и со месните заедници при изработувањето и остварувањето на нивните годишни програми во областа на социјалната заштита.

За обврските во правниот промет со трети лица, СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Илија Кушкоски, секретар на Заедницата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 22/1979 година. (376)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 28 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 21 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Демир Хисар, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Демир Хисар, со ц. о.

Основна дејност: Самоуправни интересна заедница во областа на детската и социјалната заштита.

Овластувања во правниот промет: целосни овластувања.

Вид и обем на одговорноста: целосна одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување: Димчевски Љубе и Котевски Цветко, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 28/1979 година. (378)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за V одделение на име Велика Тасеска, с. Н. Лагово, Прилеп. (2621)

Свидетелство за IV одделение на име Марија Атанасоска, ул. „К. Волнароски“ бр. 72, Прилеп. (2622)

Работна книшка на име Жика Стоилковски, Куманово. (2623)

Свидетелство за VIII одделение на име Момчило Крстевски, Куманово. (2624)

Ученичка книшка на име Србо Ивановиќ, ул. „Сл. Војнер“ бр. 19, Куманово. (2625)

Свидетелство на име Донче Димовски, с. Јегуновце, Тетово. (2626)

Свидетелство на име Кани Пајазити, с. Слатино, Тетово. (2627)

Здравствена легитимација на име Рамадан Фазиле, с. Палатица, Тетово. (2628)

Здравствена легитимација на име Рамадани Рамадан, с. Палатица, Тетово. (2629)

Здравствена легитимација, на име Рамадани Феликнас, с. Палатица, Тетово. (2630)

Здравствена легитимација, на име Рамадани Азем, с. Палатица, Тетово. (2631)

Здравствена легитимација на име Рамадани Зилфи, с. Палатица, Тетово. (2632)

Здравствена легитимација на име Рамадани Шахир, с. Палатица, Тетово. (2633)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Братство“, с. Челопек на име Амет Али, с. Челопек, Тетово. (2634)

Земјоделска здравствена легитимација на име Арзихане Ајрули, с. Камењане, Тетово. (2635)

Диплома на име Гордана Јованоска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 213, Тетово. (2636)

Земјоделска здравствена легитимација на име Авни Мустафа, с. Лисец, Тетово. (2637)

Свидетелство за VIII одделение на име Звонко Насев, Куманово. (2638)

Работна книшка на име Трајан Стоилковски, ул. „Р. Митровиќ“ бр. 2, Куманово. (2639)

Работна книшка на име Саве Спасевски, с. К'шање, Куманово. (2640)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ајша Сефиданоска, с. Боровец, Струга. (2641)

Воена книшка, издадена од Скопје со бр. АГ-84611 на име Драги Шуплиноски, Скопје. (2642)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ѓорѓи Вожиновски, Скопје. (2643)

Свидетелства за III и IV година и диплома за положен завршен испит издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Али Шаби, Куманово. (2644)

- Свидетелство на име Светлана Стамовска, Македонски Брод. (2572)
- Свидетелство на име Шериф Даути, с. Стримница, Тетово. (2573)
- Свидетелства за V, VI и VII, одделение на име Исен Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2574)
- Работна книшка на име Блажо Смиљановски, с. Брвеница, Тетово. (2575)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Гајур Абдулаи, с. М. Речица, Тетово. (2576)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зенула Абдулаи, с. М. Речица, Тетово. (2577)
- Свидетелство за IV одделение на име Рамадан Мемеди, с. Чегране, Тетово. (2578)
- Здравствена легитимација на име Сулејман Рушисе, ул. „Г. Стојчевски“ бр. 8, Тетово. (2579)
- Свидетелство за VI одделение на име Исен Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2580)
- Свидетелства за V, VI и VII, одделение на име Максут Бајрами, ул. „115“ бр. 14, Тетово. (2581)
- Здравствена легитимација на име Нијази Рашиќи, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 87, Тетово. (2582)
- Воена книшка, издадена од Крањ на име Благоја Петровски, Скопје. (2583)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Вера Циривири“ во Скопје на име Зоран Нарашанов, Скопје. (2584)
- Свидетелство за III и IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Насер Имери, Куманово. (2585)
- Свидетелства за I и II клас на име Гоце Здравкоски, ул. „И Јовчески“ бр. 6, Прилеп. (2586)
- Свидетелство за I клас на име Димче Мирчески, с. Алинци, Прилеп. (2587)
- Свидетелство за V одделение на име Снежана Дергалакова, ул. „Бл. Шукурски“ бр. 26, Прилеп. (2588)
- Индекс бр. 15371 на име Ѓорѓи Николоски, с. Ново Лагово, Прилеп. (2589)
- Свидетелство на име Гоце Перески, ул. „Киро Крстески“, бр. 28, Прилеп. (2590)
- Свидетелство за V одделение на име Сашо Тодороски, ул. „А. Слабејко“ бр. 144-а, Прилеп. (2591)
- Свидетелство за IV одделение на име Веска Петреска, ул. „М. Ацев“ бр. 134, Прилеп. (2592)
- Свидетелство за VIII одделение на име Владо Димоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 1/1, Прилеп. (2593)
- Свидетелство за VIII одделение на име Менка Стојаноска, ул. „Пиринска“ бр. 40, Прилеп. (2594)
- Свидетелство, издадено од Осмолетката „Тодор Јанев“, нас. Чашка, на име Коцева Зорица, н. Чашка, Титов Велес. (2595)
- Ученичка книшка за I клас гимназија, издадена од Гимназијата „Вељко Влаховиќ“, Македонски Брод на име Томчески Добре, с. Црешнево, Македонски Брод. (2596)
- Свидетелство за завршено V одделение издадено од Ц. О. У. „Даме Груев“ од Градско на име Петрушева Љупка, Градско. (2597)
- Свидетелство за VI одделение, издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“, с. Желино на име Шабани Хурије, с. Палатица, Тетово. (2598)
- Здравствена легитимација на име Џетије Фетаи, ул. „Бл. Тоска“ бр. 78, Гостивар. (2599)
- Здравствена легитимација на име Вехап Фетаи, ул. „Бл. Тоска“ бр. 78, Тетово. (2600)
- Свидетелство за VII одделение на име Славица Илиевска, ул. „Б. Симоноски“ бр. 21, Тетово. (2601)
- Свидетелство за VII одделение на име Авдираме Алими, с. Добарце, Тетово. (2602)
- Воена книшка на име Незир Абди, с. Седларево, Тетово. (2603)
- Здравствена легитимација на име Зимер Красниќи, ул. „113“ бр. 24, Тетово. (2604)
- Здравствена легитимација на име Несим Сулејмани Красниќи, ул. „113“ бр. 24, Тетово. (2605)
- Работна книшка на име Максут Алити, Кумалејмана Краснеќи, ул. „113“ бр. 24, Тетово. (2605)
- Здравствена легитимација на име Тафије Красниќи, ул. „113“ бр. 24, Тетово. (2606)
- Свидетелство за I клас на име Намиќ Мехмеѓи, с. Градец, Гостивар. (2607)
- Свидетелство за VII одделение на име Мануша Николоски, с. Балиндол, Гостивар. (2608)
- Диплома за положен испит, издадена од Педагошка гимназија „Никола Карев“ во Скопје на име Загорка Божинова, Скопје. (2609)
- Индекс бр. 1304, издаден од Филозофскиот факултет во Скопје на име Љубица Тасевска, Скопје. (2610)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Надежда Петковска, Скопје. (2611)
- Потврда за приоритет за вработување од I категорија, издадена од Заводот за вработување во Скопје на име Рафиз Таири, Скопје. (2612)
- Потврда за вработување (прва категорија), издадена во Скопје на име Драган Настевски, Скопје. (2613)
- Воена книшка, издадена во Куманово на име Наќо Николовски, Куманово. (2614)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мите Маркулов, ул. „10“ бр. 15, нас. Драчево, Скопје. (2615)
- Свидетелство за VI одделение на име Славица Митревска, ул. „П. Котевска“, бр. 46-а, Прилеп. (2616)
- Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Валентина Каџбакова, с. Славеј, Прилеп. (2617)
- Свидетелство за VII одделение на име Христина Јаковлеска, ул. „Ленин“ бр. 48, Прилеп. (2618)
- Свидетелство за V одделение на име Славица Митревска, ул. „П. Котевска“ бр. 46-а, Прилеп. (2619)
- Свидетелство на име Славе Горески, с. Обршани, Прилеп. (2620)
- Свидетелство за VIII одделение на име Рефик Бајрами, Гостивар. (2621)
- Свидетелство за V одделение на име Тешике Камбери, Гостивар. (2622)
- Диплома на име Карадеми Бујар, Гостивар. (2623)
- Свидетелство за IV одделение на име Рамазан Мустафоски, с. Преглово, Македонски Брод. (2624)
- Свидетелство за IV одделение на име Тасим Џелаил Рамаќи, с. Раковец, Тетово. (2625)
- Свидетелство за IV клас на име Ведрис Џелиќ, с. Д. Лешница, Тетово. (2626)
- Свидетелство на име Мурсел Џелиќи, с. Д. Лешница, Тетово. (2627)
- Здравствена легитимација на име Сафет Алиќи, с. Нераште, Тетово. (2628)
- Свидетелство за VII одделение на име Маљик Амети, с. Пршовце, Тетово. (2629)
- Свидетелство за VII одделение на име Муса Муслиевиќ, с. Д. Палчиште, Тетово. (2630)
- Свидетелство за IV одделение на име Измит Амети, с. Градец, Тетово. (2631)
- Свидетелство за IV година на име Зурап Амети, с. Д. Палчиште, Тетово. (2632)
- чиште, Тетово. (2633)
- Воена книшка на име Ајредин Камбери, с. Цеп-Работна книшка на име Џемал Хатеми, с. Селце, Тетово. (2634)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мамуре Бекети, ул. „Ленин“ бр. 125, Тетово. (2635)
- Диплома на име Шехат Шеху, ул. „Ч. Филиповски“ бр. 152, Гостивар. (2636)
- Свидетелство за IV одделение на име Бајрамаќи Асани, с. Лаќавица, Гостивар. (2637)
- Свидетелство за V одделение на име Радивоје Митаноски, Гостивар. (2638)
- Свидетелство за VI одделение на име Станимир Димоски, ул. „Н. Парапунов“ бб, Гостивар. (2639)
- Свидетелства за I и II година на име Јелица Крстевска, Гостивар. (2640)
- Свидетелства за V и VI одделение на име Владо Петрески, Гостивар. (2641)
- Свидетелство за VIII одделение на име Невена Вељаноска, Гостивар. (2642)

Свидетелство за VIII одделение на име Коста Вељаноски, Гостивар. (2552)

Свидетелство за VIII одделение на име Крсте Вељаноски, Гостивар. (2553)

Свидетелство за V одделение на име Светлана Тофилоска, ул. „Г. Делчев“ бр. 66, Гостивар. (2554)

Свидетелства за I и II година на име Таир Селмани, с. Дебреше, Гостивар. (2555)

Свидетелство за IV одделение на име Нејат Идриз, Гостивар. (2556)

Свидетелство за VI одделение на име Фадиљ Јонузи, с. Врапчиште, Гостивар. (2557)

Свидетелство за V одделение на име Рамиз Хајрадини, Гостивар. (2558)

Ученичка книшка на име Шерафедин Шеху, ул. „Сл. Пепоски“ бр. 2, Гостивар. (2559)

Ученичка книшка на име Трајанка Илиоска, ул. „Београдска“ бр. 26, Прилеп. (2560)

Свидетелство за VI одделение на име Рената Тодороска, ул. „М. Ацев“ бр. 67, Прилеп. (2561)

Лична карта на име Блаже Талески, ул. „К. Јосифоски“ бр. 64, Прилеп. (2562)

Ученичка книшка за I година на име Љупчо Ристоски, ул. „5 Пролетерска бригада“ бр. 33, Прилеп. (2563)

Работна книшка на име Буница Зулкив, ул. „Бл. Тоска“ бр. 290, Тетово. (2638)

Работна книшка на име Абдилсаин Зибири, с. Селце, Тетово. (2639)

Здравствена легитимација на име Трајан Аврамоски, с. Фалише, Тетово. (2640)

Здравствена легитимација на име Драгица Аврамоска, с. Фалише, Тетово. (2641)

Свидетелства за VI и VII одделение на име Садет Шасивари, ул. „Ленин“ бр. 4, Тетово. (2642)

Воена книшка на име Насир Салаи, с. Тетово, Тетово. (2643)

Свидетелство за IV одделение на име Алија Абдулванит, с. Шипковица, Тетово. (2644)

Свидетелство за IV одделение на име Миртези Хајрули, с. Неготино, Гостивар. (2645)

Свидетелство за VIII одделение на име Намик Османи, с. Видуше, Гостивар. (2646)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Славко Јанкоски, Гостивар. (2647)

Свидетелство за VIII одделение на име Сулејман Некил, с. Радолиште, Гостивар. (2648)

Свидетелство за VII одделение на име Вејтула Исмаили, с. Тануше, Гостивар. (2649)

Свидетелство за VI одделение на име Ајрула Муртезани, с. Чајле, Гостивар. (2650)

Свидетелство на име Умрљи Јонузи, с. Врапчиште, Гостивар. (2651)

Свидетелство за V одделение на име Драгиша Андриевски, Гостивар. (2652)

Свидетелство за IV одделение на име Кемаљ Лека, с. Врапчиште, Гостивар. (2653)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Андреја Максимоски, с. Беловиште, Гостивар. (2654)

Свидетелство за VI одделение на име Роза Илкоска, Гостивар. (2655)

Свидетелство на име Маир Нуредини, с. Речане, Гостивар. (2656)

Свидетелство за VII одделение на име Саме Јонузи, ул. „Б. Кидрич“ бр. 66, Гостивар. (2657)

Свидетелство за VI клас на име Венас Ахмети, с. Корито, Гостивар. (2658)

Свидетелство за I година на име Снежана Блажевска, ул. „Г. Делчев“ бр. 6, Гостивар. (2659)

Свидетелство за V одделение на име Зарије Таири, Гостивар. (2660)

Свидетелство за VI одделение на име Зијафет Ибраими, Гостивар. (2661)

Свидетелство за V одделение на име Пајазит Билали, Гостивар. (2662)

Свидетелство на име Акиф Рустеми, с. Калиште, Гостивар. (2663)

Свидетелство за VII одделение на име Хазир Јашари, ул. „Београдска“ бр. 56, Гостивар. (2664)

Свидетелство за VI одделение на име Ёнвер Зендели, ул. „Ленинградска“ бр. 65, Гостивар. (2665)

Свидетелство за VII одделение на име Ванчо Јованоски, с. Чајле, Гостивар. (2666)

Работна книшка на име Нада Грамшоска, ул. „Ср. Крстоски“ бр. 133, Гостивар. (2667)

Диплома на име Николчо Пуловски, с. Владимирово, Берово. (2668)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ во Скопје на име Цемали Муртезани, Скопје. (2669)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Трајче Петрушевски, Скопје. (2670)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Кирчо Блажевски, Скопје. (2671)

Свидетелство за VI одделение на име Сведза Трајкоска, ул. „Бл. Ружето“ бр. 74, Прилеп. (2672)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од с. Ораовци во 1946/47 год. на име Иваново Александра, с. Ораовци, Титов Велес. (2673)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Кирил и Методиј“ на име Цветков Борче, ул. „Маркова“ стан 36, згр. 12-VI кат, Титов Велес. (2674)

Свидетелство за VI клас, издадено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ на име Осман Редепи, с. Теарце, Тетово. (2675)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште во с. Желино, на име Ибраим Рушита, с. Стримница, Тетово. (2676)

Здравствена легитимација на име Магбуле Руфати, с. Боговиње, Тетово. (2677)

Здравствена легитимација на име Јосиф Божикоски, ул. „142“ бр. 10, Тетово. (2678)

Воена книшка на име Селам Шерафи, с. Групчин, Тетово. (2679)

Диплома на име Нарије Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (2680)

Здравствена легитимација на име Амиде Редепи, с. Пршовце, Тетово. (2681)

Свидетелство за IV одделение на име Стамена Маркоска, с. Растеш, Тетово. (2682)

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназијата „Панче Попоски“ Гостивар на име Редепи Ариф, с. Добридол, Гостивар. (2683)

Лична карта, издадена од СУП — Лесковац на име Ристик Драгана, ул. „Пролетерска“ бр. 69, Приштина. (2684)

Свидетелство, издадено од ОУ „Влазен Францери“, с. Неготино на име Назифе Ниматула, с. Градец, Гостивар. (2685)

Свидетелство за I година, издадено од Автосообраќајниот училишен центар Скопје на име Филипоски Стојче, ул. „18 Ноември“ бр. 23, Гостивар. (2686)

Свидетелство за I година, издадено од ЦСНО „Злате Малакоски“ на име Ѓорѓиски Трпко, с. Ротинце, Тетово. (2687)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ на име Смилеска Слободанка, ул. „Сретко Крстески“ бр. 153, Гостивар. (2688)

Свидетелство за V одделение на име Славица Костоска, Гостивар. (2689)

Свидетелство за V одделение на име Љутви Абаз, с. Лакавица, Гостивар. (2690)

Свидетелство на име Јулијана Пачарзовска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 35, Гостивар. (2691)

Свидетелство на име Мислим Ферати, с. Речане, Гостивар. (2692)

Свидетелства за I и II година на име Лазо Анагасовски, ул. „Г. Делчев“ бр. 7, Гостивар. (2693)

Свидетелство за VI одделение на име Радивоје Митаноски, Гостивар. (2694)

Свидетелство за I клас на име Улај Симка, с. Србиново, Гостивар. (2695)

Свидетелство за I година на име Елизабета Цветаноска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 148, Гостивар. (2696)

Свидетелство за III клас на име Снежана Нестороска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 8, Гостивар. (2697)

Свидетелство за V одделение на име Тесми Шабани, Гостивар. (2698)



Свидетелства за V и VII одделение на име Дестан Горгески, Гостивар. (2699)

Свидетелства за V и VII одделение на име Фариз Шабани, с. Врановце, Гостивар. (2700)

Свидетелство за V одделение на име Мунуп Шабани, с. Враччиште, Гостивар. (2701)

Свидетелство за V одделение на име Исак Салиу, с. Врановце, Гостивар. (2702)

Свидетелство за V одделение на име Рахим Ајдини, с. Врановце, Гостивар. (2703)

Свидетелство за V одделение на име Ибиш Шабани, с. Врановце, Гостивар. (2704)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Хаљим Шабани, Гостивар. (2705)

Свидетелство за V одделение на име Васфи Шеали, с. Врановце, Гостивар. (2706)

Свидетелство за IV одделение на име Благоја Филиповски, с. Пожаране, Гостивар. (2707)

Свидетелство за VI одделение на име Фариз Шабани, с. Врановце, Гостивар. (2708)

Свидетелство за VII одделение на име Даница Стрезоска, с. Враччиште, Гостивар. (2709)

Работна книшка бр. 713, сер. бр. 389618 на име Ѓорѓи Гоцевски, с. Готеве, Берово. (2710)

Уверение за KB работник ракувач со градежни машини, издадено од Центарот за стручно образование на кадри Скопје на име Иле Бујковски, Скопје. (2711)

Свидетелства за III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово на име Мариана Михајловска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 128, Куманово. (2712)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Салими Исов, Скопје. (2713)

Свидетелства за VI и VII одделение на име Славица Деспотоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (2714)

Свидетелство за V одделение на име Валентина Киселоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (2715)

Свидетелство за VI одделение на име Зоран Петрески, с. Дреновци, Прилеп. (2716)

Свидетелство за IV одделение на име Милева Петреска, ул. „Бр. Ламески“ бр. 41-а, Прилеп. (2717)

Свидетелство за VII одделение на име Лидија Манчева, Прилеп. (2718)

Свидетелство на име Весна Трајкоска, ул. „Пиринска“ бр. 9, Прилеп. (2719)

Работна книшка на име Чедомир Андоновски ул. „Карл Маркс“ бр. 22, Куманово. (2720)

Свидетелство за VII одделение на име Сељајдин Исмаили, с. Черкези, Куманово. (2721)

Работна книшка на име Рамадан Јахија, ул. „Карл Маркс“ бр. 150, Куманово. (2722)

Работна книшка Рег. бр. 5952, серија бр. 468200, издадена од Собранието на општина Ресен на име Башевски Ристо Мите, с. Јанковец, Ресен. (2723)

Свидетелство на име Фаик Шабани, с. Пласница, Македонски Брод. (2724)

Свидетелство за III одделение на име Рамазан Мустафоски, с. Преглево, Македонски Брод. (2725)

Свидетелство за V одделение на име Иса Мамудоски, с. Пласница, Македонски Брод. (2726)

Свидетелство за VII одделение на име Магдалена Лазарова, с. Отовица, Титов Велес. (2727)

Свидетелство за VIII одделение на име Ленче Најдоска, ул. „4 Јули“ бр. 13, Прилеп. (2728)

Свидетелство за VIII одделение на име Орденка Талеска, ул. „К. Пајмакоски“ бр. 4, Прилеп. (2729)

Свидетелство за VIII одделение на име Марија Атанасоска, ул. „Ленин“ бр. 135, Прилеп. (2730)

Свидетелство за VI одделение на име Вера Митреска, ул. „Ленин“ бр. 205, Прилеп. (2731)

Свидетелство на име Розе Костоска, ул. „Пиринска“ бр. 25-а, Прилеп. (2732)

Свидетелства за V и VII одделение, издадени од ЦОУ „Единство“ — Македонски Брод, на име Јованоски Златко, с. Латово, Македонски Брод. (2734)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“, с. Жели-

но на име Микбил Бафчари, с. Палатица, Тетово. (2735)

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од Основното училиште во с. Желино на име Футмир Клузери, с. Желино, Тетово. (2736)

Свидетелства за IV одделение на име Дервиш Мусли, Тетово. (2737)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Среќко Кузмановски, ул. „Штипска“ бр. 61, Тетово. (2738)

Ученичка книшка од I до IV одделение на име Нуман Аљи, с. Урвич, Тетово. (2739)

Земјоделска здравствена легитимација на име Каил Шаини, с. Боговиње, Тетово. (2740)

Земјоделска здравствена легитимација на име Стојо Јовановски, Тетово. (2741)

Земјоделска здравствена легитимација на име Дурије Сулејмани, с. Гајре, Тетово. (2742)

Здравствена легитимација на име Халиа с. Шемново, Тетово. (2743)

Свидетелство за VI одделение на име Саме Јонузи, с. Видуше, Гостивар. (2744)

Свидетелство за V одделение на име Саме Јонузи, с. Видуше, Гостивар. (2745)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Влазем Фрашито“ с. Неготино на име Велим Шемси, с. Градец, Гостивар. (2746)

Свидетелство за VI одделение на име Аднан Нухија, с. Речане, Гостивар. (2747)

## КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје  
ООЗТ — Институт за лозарство и винарство — Скопје

### распишува КОНКУРС

за избор на следното работно место:  
— еден помлад асистент или асистент по предметот Лозарство.

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, а согласно донесената одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за лозарство и винарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земат предвид при разгледувањето. (496)

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје

### распишува КОНКУРС

за избор на наставник во сите звања и тоа:  
1. Еден наставник од областа на биотехнологијата — подрачје технологија на конзервирање.

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на овој Факултет.

Кон пријавата на конкурсот, кандидатите да приложат: препис од дипломата, биографија, список на стручните односно на научните трудови.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето. (497)

Работничкиот совет при ОО на здружен труд „КОНФЕКЦИЈА“ во составот на Работната организација „ПРЕСПАТЕКС“ — Ресен

распишува  
повторен  
**КОНКУРС**

за именување на индивидуален работоводен орган на ОО на здружен труд „КОНФЕКЦИЈА“

Кандидатите кои ќе се пријават по огласот покрај општите услови, предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено виша текстилна школа со четири години работно искуство во структурата од кои две години на раководно работно место, или средна текстилна школа со шест години работно искуство во структурата од кои четири години на раководно работно место;

— да поседуваат морално-политички квалитети; — да не се осудувани за кривично дело по член 511 од Законот за здружен труд;

— во досегашната работа да покажале спремност за развојот на самоуправните односи; —

— да имаат солидни резултати во поглед на стручните организациони и други способности.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурлната комисија на Работната организација „ПРЕСПАТЕКС“ — Ресен ООЗТ „КОНФЕКЦИЈА“.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето на огласната табла при Општинската заедница за вработување — Ресен, „Службен весник на СРМ“ и огласната табла при Работната организација „ПРЕСПАТЕКС“ — Ресен. (498)

Врз основа на член 10 став 2 од Правилникот за работните односи и член 101 од Статутот на Заедницата, Здружниот совет на 33 „Скопска Црна Гора“ — Бутел — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

за именување на индивидуален орган — ДИРЕКТОР на Заедницата

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока стручна подготовка на земјоделски или економски факултет со работно искуство од 4 години, во земјоделството и земјоделските задруги, или

— да имаат виша подготовка со најмалку 4 години работно искуство во земјоделството и земјоделските задруги;

— да се морално-политички подобни.

Кон пријавата кандидатот треба да ги достави следните документи:

— доказ за школската подготовка,

— уверение дека не е под истрага,

— кратка биографија за движењето во досегашната работа.

Пријавите со комплетната документација се доставуваат до конкурсната комисија.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОДРЖИНА**

Страна

491. Одлука за распределба на кредитни средства за изготвување на инвестициони програми за изградба на нови хидромелиоративни системи во Републиката — 837
492. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на висината и динамиката на користење на средствата за компензација на Железничката транспортна организација — Скопје за 1979 година — 837
493. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Работничкиот совет на Работната организација „Македонија-филм“ — Скопје — — — — — 837
494. Решение за именување советник на републичкиот секретар за меѓународни односи — — — — — 837
495. Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за меѓународни односи — — — — — 838
496. Решение за разрешување од должност советник на републичкиот секретар за законодавство и организација — — — — — 838
497. Наредба за дополнување на Наредбата за стопанските дејности што се сметаат како занаетчишки дејности — — — — — 838
498. Наредба за спроведување на потребни мерки за спречување и сузбивање на разните болести кај животните во врска со поплавите во Социјалистичка Република Македонија — — — — — 838
499. Календар за ученичките одмори — — — — — 839
500. Дополнителен извештај за резултатите од изборот на делегатите во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатските единици град Скопје и општина Кавадраци — — — — — 840

**Општи акти на самоуправните интересни заедници**

**СКОПЈЕ**

313. Одлука за ослободување од обврска за уплата на придонес на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — — 840
314. Решение за распишување избори и за определување денот на изборите за избор на делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — — 841
315. Одлука за утврдување стапки на придонесите на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје и стапки на придонесите со кои се формираат средствата за здружување во Републичката заедница на културата за 1980 година — — — — — 841
316. Одлука за стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1980 година — — — — — 842
317. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за постојаните износи на придонесите на здравственото осигурување на одделни категории осигуреници — — — — — 843
318. Одлука за висината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и децата инвалиди на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето — — — — — 843
319. Одлука за условите и начинот на доделување неповратни средства за вработување на невработени инвалиди на трудот и деца инвалиди на осигуреници — — — — — 843